

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“



Историјат и општи информации

Детската градинка во Демир Хисар е основана на 31.10.1978 година, со Одлука на Општинската самоуправна заедница за општествена заштита на децата (ОСИЗ), со назив “Комбинирана детска установа“. Институцијата располага со објект од 1000 м² и дворна површина од 2000 м²

2

.

Дејноста се извршува во 7 занимални со вкупна површина од 300 м² наменети за детски јасли и градинка, сала за разновидни активности и други простории.

Дејност

Дејноста на детската градинка е, згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Истата се остварува преку згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско – рекреативни и културно – забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето, поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до шестгодишна возраст, односно до вклучување во основното образование.



Глобални визии

Со оглед на значењето на предучилишното воспитание и образование, се наметнува потребата, во иднина, во општината Демир Хисар, секое дете да биде опфатено со некој вид предучилишно воспитание и образование. Можните решенија се гледаат низ неколку глобални визии на установата:

- целосно вложување и ангажирање на постојниот кадар и искористување на просторот;
- организирање на „патувачка“ градинка;
- организирање на алтернативни установи со полудневна програма;
- обука на родителите на деца во насока на позитивен став за значењето на образованието за сите деца;
- перманентно усовршување на воспитно - образовниот кадар итн.



Реализирани проекти

- промена на стандардите за работа со деца од 6 години;
- подобрена исхрана според прописите на Заводот за домаќинство;
- целосна замена на старите радиоактивни салонит табли со пластифицирана ламарина;
- набавка и замена на теписи и патеки во занимални, аудио, видео и бела техника, дидактички материјал, внатрешно осветление и др.

Адреса:

ЈОУД Детска градинка „Втори септември“

ул. Маршал Тито, бб, 7240

Демир Хисар

Телефон/факс: (+389) 276 141

Е - mail: detskaogradinkavtoriseptemvri@yahoo.com

Директор,

Андријана Цветковска